

1.	Наслов на наставниот предмет	РАДИОГРАФСКА ТЕХНИКА 2			
2.	Код	ДРТ- 211			
3.	Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломиран радиолошки технолог			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Катедра по радиологија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	Втора/ III и IV	7.	Бр.на ЕКТС кредити	22
8.	Наставник	Проф.д-р Михаел Груневски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Исполнет услов за Втора година			
10.	Цели на предметната програма:				
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <p>Теоретска настава (90 часа)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Снимање на бели дробови • Телерендгенграфија • Нативна снимка на абдомен • Интравенска урографија • Радиографија на краниумот,локализациони точки и рамнини • Снимање на главата,постероантериорна и латерална проекција • Снимање на кранијалната база • Снимање на села туркица • Снимање на краниумот,села туркица и пирамидите во Валдини • Снимање на оптичките форамени,Резе позиција • Снимање на петрозниот дел на темпоралната коска • Снимање на мастоидниот процесус • Снимање на слушните ковчиња,атик и адитус ад антрум (Мајер) • Снимање на петрозните делови (Стенверс) • Снимање на Арчелин и Валдини • Снимање на петрозните делови по Шоце III • Снимање на петрозните делови по Sansgret,Lou Big и Лисхолм • Снимање на хипоглосен канал • Сниманње на процесус стилоидеус • Снимање на параназалните синуси по Хирц • Локализација на страните тела во орбитите • Снимање на аркус зигоматикус • Снимање на носната коска • Снимање на лицевите коски • Снимање на мандибулата • Снимање на темпоромандибуларните зглобови 				
12.	Методи на учење: Предавања, вежби, семинарски трудови				
13.	Вкупен расположив фонд на време				
14.	Распределба на распложивото време				
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	90	

		15.2.	Вежби, Семинари	90
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса	210
		16.2.	Самостојни задачи	
		16.3.	Домашно учење	
17.	Начин на оценување			
	17.1	Тестови	Континуирани проверки Завршен испит	мин.-макс. 35 - 56
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена / усна)		мин.-макс
	17.3	Активно учество	Теоретска настава Практична настава (12) + пополнет практикум (16)	мин.-макс. 7.5 - 12.5
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	Теоретска настава		2.5 - 7.5
		Практична настава (вежби)		5 - 9
		Семинарска работа		
		Тест 1		
		Завршен испит		10 - 15
		Вкупно		60 - 100
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовност		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Присуство на студенти и интерактивно учество во наставата и вежбите		
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		